

КАРАТЕ ФЕДЕРАЦИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА



ПРАВИЛНИК

**За избор и работа на селекторите на државна репрезентација на Карате
Федерација на Република Северна Македонија
(пречистен текст)**

Скопје, 20 јули 2022год.

Врз основа на член 37 став 1 алинеја 5 од Статутот на Карате федерацијата на Република Северна Македонија, Извршниот одбор постапувајќи по доставениот материјал, по електронски пат на ден 20.07.2022 година го донесе следниот:

П Р А В И Л Н И К

За избор и работа на селекторите на државна репрезентација на Карате Федерација на Република Северна Македонија

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој правилник се утврдуваат и уредуваат составот изборот и делокругот на работа на селекторите на државната репрезентација на Карате федерацијата на Република Северна Македонија.

Член 2

Селекторите на државната репрезентација се стручни лица на КФРСМ со индивидуални права и одговорности пред Извршниот одбор на КФРСМ и истите се надлежни за работа и решавање на проблемите од природа на селектирање и подготовка на државната карате репрезентација во сите возрасни категории.

2. СТРУКТУРА НА ДРЖАВНИТЕ КАРАТЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ

Член 3

Селектор на Државните карате репрезентации КФРСМ се бираат за следните репрезентации:

- **Репрезентација за сениори / сениорки кумите;**
- **Репрезентација за сениори / сениорки кати;**
- **Репрезентација за У 21 мажи / жени кумите;**
- **Репрезентација за У 21 мажи / жени ката;**
- **Репрезентација за јуниори /јуниорки во кумите;**
- **Репрезентација за кадети /кадетки и јуниори /јуниорки во ката;**
- **Репрезентација за кадети /кадетки во кумите;**

- Репрезентација У 14 кумите;
- Репрезентација У 14 ката;
- Репрезентација У 12 кумите;
- Репрезентација У 12 ката;

Член 4

За секоја државна репрезентација Извршниот одбор на КФРСМ избира по еден селектор на државна репрезентација. По потреба Извршниот одбор може да спои и за две државни репрезентации да избере еден селектор или пак за една државна репрезентација да избере два селектори.

3. ИЗБОР НА СЕЛЕКТОРИ НА ДРЖАВНА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА

Член 5

Селекторите на државната репрезентација на КФРСМ ги избира Извршниот одбор на КФРСМ по пат на објавен конкурс на предлог на стручната комисија која со посебна одлука ја формира ИО од своите редови. На конкурс се предвидени следните критериуми:

- Да имаат сертификат од страна на ВКФ за акредитиран тренер или завршено соодветно образование согласно Законот за спорт;
- Да имаат успешност во тренерска работа (резултати на државно, балканско, европско и светско првенство);
- Да имаат методско – педагошки способности;
- Да ги познаваат натпреварувачките и судиските правила за соодветната дисциплина за која се кандидираат за селектор;
- Познавање на еден светски јазик (официјален на ВКФ Англиски или Француски);
- Да имаат основно познавање на работа со компјутери;
- Да имаат постигнато резултати како тренер на официјални државни и меѓународни првенства;
- Да достават програма за подготовка на репрезентацијата и реално да го проценат и зацртаат планот за пласман на репрезентацијата и поединците во мандатниот период и реално го проценат буџетот за остварување на зацртаните резултати;
- Да приложат потврда од КФРСМ доколку порано обавувале работа за која се кандидираат;
- Да достави своја лично потпишана пријава со биографија;
- Да достави мотивационо писмо;
- На конкурсот можат да се пријават и странски државјани под услов да ги исполнуваат условите од член 5 од овој правилник.

Член 6

На објавениот конкурс, заинтересираните кандидати ги доставуваат потребните документи адресирани до стручната комисија во канцеларијата на КФРСМ. Непотполните документи нема да се земаат во предвид. По спроведениот конкурс доколку кандидатите

ги исполнуваат критериумите, стручната комисија доставува образложение и стручно мислење за сите кандидати кои ги исполнуваат основните и дополнителните критериуми во повеќето услови од член 5 во овој правилник и вкупната документација за сите кандидати што ги исполнуваат условите ги доставува до извршниот одбор на КФРСМ кој врши избор на селектор на соодветната државна репрезентација, од кандидатите кои ги исполнуваат условите.

Член 7

По изборот на селектор за соодветна државна репрезентација од страна на Извршниот одбор на КФРСМ. Избраниот селектор на државната репрезентација има дискреционо право да му предложи на Извршниот одбор еден кандидат за помошник тренер кој ги исполнува условите од конкурсот, согласно член 5 од овој правилник. Извршниот одбор донесува конечната одлука за избор.

Член 8

Кандидатите кои не се избрани, на конкурсот имаат право на жалба најдоцна 8 дена по конечната одлука до Извршниот одбор на КФРСМ.

Член 9

Селекторите раководат непосредно и самостојно со работата и настапите на репрезентативните селекци,а за својата работа му одговарат на Извршниот одбор на КФРСМ.

Член 10

Секој селектор ако има потреба веднаш по изборот може да формира свој стручен тим постојан или повремени состав односно да одреди освен помошникот и други тренери за што задолжително писмено треба да го информира Извршниот одбор на КФРСМ. Стручниот тим односно помошниците тренери им помагаат во реализација на програмата и задачите.

Член 11

Сите селектори го формираат Стручниот совет. Извршниот одбор го одредува директорот на репрезентацијата како **Кординатор на Стручниот совет**.

Член 12

Кординаторот на Стручниот совет ги врши следните работи:

- Ја кординира работата на селекторите и соодветните репрезентации за што повремено го информира Извршниот одбор;
- Соработува со карате клубовите и нивните тренери;
- Ги закажува и раководи со седниците на Стручниот совет;

- Ги разгледува плановите и програмите на селекторите;
- Се грижи и непосредно е одговорен за реализацијата на планот и програмите на Сручниот совет.

4. ЗАДАЧИ НА СЕЛЕКТОРИТЕ

Член 13

Врз основа на усвоениот календар на натпревари, селекторите на државната репрезентација на КФСРМ:

- Изготви планови и програми за работа на соодветната селекција за која тој е одговорен;
- Донесува индивидуални планови за работа на репрезентативците како дел од програмата за работа на селекцијата, која треба секој репрезентативец да ја оствари на заедничките подготовки како и подготовките што треба да се спроведат во клубот;
- Врз основа на утврдените критериуми, фомира широк список на потенцијални кандидати во својата селекција;
- Во соработка односно консултација со директорот на репрезентацијата одредува место и време на одржување на подготовките во рамките на финансиските можности КФСРМ;
- Објавува конечен список на селекцијата за која е одговорен.

Член 14

Селекторите на државната репрезентација на КФСРМ се надлежни и за:

- Водење на државната репрезентација на сите меѓународни натпревари каде истата учествува;
- Врши избор на кандидати за состав на репрезентацијата во индивидуална и екипна конкуренција врз основа на критериумите кои се одредени со посебен Правилник;
- Непосредно раководење со подготовките и тренажниот процес на репрезентацијата;
- Заедно со директорот на репрезентацијата соработува со клубските тренери за реализација на програмата за секој репрезентативец;
- Во котинуитет ја следи формата на секој репрезентативец;
- Подготвуваат едногодишни и повеќегодишни планови и програми за работа на соодветната селекција ги анализираат заедно со директорот на репрезентацијата во Стручниот совет и потоа му прдлагат на Извршниот одбор;
- Спроведување на доделените задачи од страна на Извршниот одбор, врзано за спроведување на усвоените годишни планови за работа со соодветната репрезентација;
- По завршувањето на подготовките и учество на натпреварот или првенството поднесува детален писмен извештај до Извршен одбор;

- Предлагање на репрезентативци кои со својата работа и резултати се истакнуваат и заслужуваат да бидат наградени, според актите на КФСРМ;

Член 15

Доколку селекторот на државната репрезентација не биде во можност, од оправдани или неоправдани причини, да ги извршува поставените задачи тогаш Извршниот одбор предлага за тековната задача да биде ангажиран еден или повеќе помошни тренери од соодветната државна репрезентација.

5. МАНДАТ НА СЕЛЕКТОРИ

Член 16

Селекторите се избираат со мандат од четири години при што истите можат да бидат разрешени и пред истекот на мандатот во колку за тоа одлучи Извршниот одбор врз основа на сопствено барање, слаби резултати и неизвршување на задачите или неподнесување на план и програма или извештај за работа, непочитување на кодексот на однесување на официјалните лица на КФСРМ, непочитување на донесените акти и хиерхијата на телата на КФСРМ.

Член 17

Иницијативата за промена односно разрешување на избран селектор на државна репрезентација може да ја покрене и секоја членка на КФСРМ и други органи и тела на КФСРМ. Иницијативата мора да биде аргументирана и писмено да се достави преку канцеларијата до Извршниот одбор, кој потоа носи дефинитивна одлука.

6. ФИНАНСИСКИ ОДРЕДБИ

Член 18

Селекторите и нивните помошници на државната репрезентација својата работа ја обавуваат волонтерски. Надоместоците или наградите за нивниот ангажман, ги утврдува Извршниот одбор со посебна одлука, согласно нивните резултати доколку Карате федерацијата на Република Северна Македонија за тоа има финансиски средства.

7. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 19

Овој правилник е во склад со Статутот на КФРСМ и не може да биде во контрадикторност со него. Во случај на одредени нејаснотии и спротивности со Статутот и овој правилник по поедини прашања обврзувачка е примената на одредбите на Статутот на КФРСМ.

Член 20

Толкување на одредбите од овој правилник дава Извршниот одбор на КФРСМ.

Член 21

Измени и дополнувања на овој Правилник се вршат на начин и постапка како за негово донесување.

Член 22

Овој правилник стапува во сила со денот на негово донесување.

**Претседател на КФРСМ
Петар Белистојански**